



## 8ми МАРТ

# Сараево – Вишеград - Мостар – Дубровник - Будва



### 1ден: 07.03.2019 (Четврток) Битола – Сараево

Состанок на групата во 17 часот пред спортска сала на паркингот. Поаѓање кон Босна и Херцеговина со попатни одмори преку граничниот премин Табановце. Патувањето продолжува преку Србија се до Сараево. Ноќно возење со попатни одмори.

### 2ден:08.03.2019 (Петок)

Во утринските часови попатна посета на Вишеград со мал одмор кај мостот на Дрина. Околу пладне пристигнување во Сараево. Сместување во хотел. Во попладневните часови разглед на Сараево со локален водич: Алипашино поле, Грбавица, Скендерија, Мостовите на Миљацка, Народниот театар, Градската куќа, Царската Џамија, Башчаршија, Казанцилук – казанциската улица на сувенири, Себиљ – центарот на стариот град, Мориќа Хан, Газихусревбеговиот безистен и Газихусревбеговата џамија, Синагогата, Катедралата, Црквата Св.Архангел Михаил и др. **Организирана осмомартовска вечера со жива музика и богато мени. Ноќевање.**

### 3ден:09.03.2019 (Сабота) Сараево - Врело Босне - Сараево

**Појадок.** По појадокот посета на изворите на реката Босна познати како “Врело Босне” во подножјето на планината Игман во југозападниот дел од сараевското поле, омилено место на сарајлиите. Посета на Тунелот за спас на Сараево кој е изграден за време на опсадата на Сараево. Враќање во Сараево. Посета на највисокиот облакодер (Аваз твист кула) на Босна и Херцеговина. Разглед на старата Башчаршија, многуте занаетчиски дукани, продавници за сувенири. Враќање во хотел. **Ноќевање.**

### 4ден: 10.03.2019 (Недела) Сараево – Мостар – Дубровник – Битола

**Појадок.** По појадокот, одјавување од хотелот. Поаѓање за Јабланица местото каде што беше одржана битката на Неретва. Презентација на настаните во музејот со представник од музејот. Поаѓање за Мостар. Разглед на градот со локален водич: старите градби кои датираат од Турско време: стариот мост, Кулата Келебија, Саат Кула, Крива Чуприја (еден од најстарите споменици кои датираат од османлискиот период), старата Мостарска чаршија која се наоѓа на левиот брег на реката Неретва. Патувањето продолжува со попатна посета на Дубровник. Разглед на стариот град кој е заштитен од УНЕСКО, Локрун, тврдините,... Патувањето продолжува кон Црна Гора премин на Бока Которска со траект. Пристигнување во Будва мал одмор за вечера. Поаѓање за Македонија, преку Албанија. Пристигнување во Битола во раните утрински часови, наредниот ден.

## ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 6.200 денари

<http://tunelspasa.ba> :



#### Во цената е вклучено:

- превоз со високотуристички автобус
- сместување во со 4\*\*\*\* на база 2 со полупансион
- организиран разглед на Сараево, посета на Вишеград, Јабланица, Мостар, Дубровник и Будва
- локален водич
- организација и водство на аранжманот

#### Во цената не е вклучено:

- факултативни влезници (тунелот за спас, врело Босне, облакодерот Аваз)
- осмомартовска вечера со богато мени и жива музика
- патничко осигурување

#### Напомена

За реализација на аранжманот, потребни е минимум од 40 патници  
За овој аранжман важат општите услови на патување ТА Бела Роза II  
Агенцијата го задржува правото на измена на редоследот на програмата  
Агенцијата го задржува правото за отказ на аранжманот најмалку 5 дена пред поаѓање

